



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 14 јануари 1984
Скопје
Број 1
Год. XL

Претплата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 30 лин. Жиро сметка 40100-603-12498

1. Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 29 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Гелев Моно Раде, од Кавадарци,
2. Блажевски Ѓорѓи Спасе, од Скопје,
3. Зејноски Абдула Нуредин, од Кичево,
4. Манасиевски Владо Ѓорѓи, од с. Трубареве,
5. Ранковиќ Милораг Милован, од с. Мојсиње,
6. Стојановски Никола Драган, од с. Усје,
7. Ончев Илија Тодор, од Скопје,
8. Анастасовски Рампо Димче, од с. Ношпал,
9. Ѓуреџи Шефки Ајредин, од с. Рашче,
10. Киријас Ѓисто Никола, од Скопје,
11. Мазлами Адем Таџедин, од Тетово,
12. Спасовска Владо Струмка. од Куманово.

II

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Максимов Димитар Благој, од Кочани,
2. Карамети Нијази Бесник, од Дебар,
3. Манасиев Петар Љубомир, од Кочани.

III

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Мијалков Милош Тошо, од Пробиштип,
2. Лазаров Јордан Милан, од Штип,
3. Сулејманова Сулејман Рада, од Ниш,
4. Ѓорѓиевски Соколе Никола, од Скопје,
5. Рамадани Рамадан Ремзи, од Дебар,
6. Лукиќ Витомир Петар, од Скопје.

IV

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Шабан Џемо Кенан, од Скопје,
2. Савов Спире Владо, од Скопје,
3. Азири Јахи Вафтие, од Скопје.

V

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Реџепи Шефки Авзи, од Гостивар.

VI

Изречената казна затвор во траење од 10 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Сулејмановски Иса Авнија, од с. Боринио.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Ристовски Иван Тодор, од Скопје,

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Вучков Раде Душко, од с. Цер,
2. Стефаноски Панде Томе, од Охрид,
3. Ѓуреџи Шефки Фузи, од с. Рашче.

IX

Сваа одлука влегува во сила со денот на досузувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-1076

29 декември 1983 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

2.

Врз основа на член 125 од Деловникот на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/82) и член 130 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 7 декември 1983 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГОТ НА СЛУЖБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Во дел III, точка 2 од Одлуката, по зборовите „и помошникот на секретарот на Претседателството“ се додаваат зборовите „советници во Службата и секретари на комисиите на Претседателството на СРМ“.

— Ставот втори се менува и гласи:

„Именуваните работници од претходниот став на предлог на Комисијата за организационо-кадровски прашања ги разрешува од должност Претседателството на СРМ“.

— Ставот трети се менува и гласи:

„— Советниците на Претседателството на СРМ, шефот на Кабинетот на претседателот на Претседателството на СРМ и помошникот на секретарот на Претседателството на СРМ имаат статус на републички функционери.“

— Советниците во Службата и секретарите на комисиите на Претседателството на СРМ имаат статус на раководни работници во Службата на Претседателството на СРМ“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на досузувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-1063

27 декември 1983 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

3.

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“ бр. 18/70), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1984 ГОДИНА

Во 1984 година имунизација е задолжителна:

I. Против туберкулозата (Tuberculosis), дифтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), голема кашлица (Pertussis), детска парализа (Poliomyelitis ant. acuta), мали сипаници (Morbilli), заушки (Parotitis) и црвенка (Rubeola) — за сите лица од определена возраст според оваа програма.

II. 1) Против беснило (Lyssa) — за сите лица повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно;

2) Против колера, големи сипаници и жолта треска — за сите лица кои патуваат во земја во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести;

3) Против превен тифус и други заразни болести — за сите лица за кои постојат епидемиолошки индикации.

Задолжителна имунизација против заразните болести од точка I се врши исклучително на перманентен начин — континуирано имунизирање во текот на целата година, а против детска парализа од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 31 декември 1984 година со тритипна вакцина, согласно член 7 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести и за лицата што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/80).

I

1. Имунизација против туберкулоза се врши:

1) без тестирање на сите деца до навршени два месеца;

2) на сите лица од навршени 2 месеца до навршени 19 години со претходно тестирање кои примарно не се вакцинирани, ако не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 мм;

3) ревакцинирањето се врши според календарот за имунизација, односно во 2-та, 7-та, 14-та и 19-тата година на возраст со претходно тестирање.

2. Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица:

А) Вакцинирање се врши:

1) на сите деца родени од 1. X. 1983 до 30. IX. 1984 година, на возраст определена со календарот за имунизација;

2) на сите деца до навршена петгодишна возраст, кои до тогаш не се уредно вакцинирани и ревакцинирани, а не прележале голема кашлица.

Б) Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1983 година против дифтерија, тетанус, голема кашлица, на возраст определена со календарот за имунизација;

2) на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст, ако од имунизацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од три години;

3) на сите деца во четвртата година на возраст, ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

3. Имунизација против дифтерија и тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца до петгодишна возраст кои уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја прележале големата кашлица;

2) на сите деца родени од 1970 година наваму кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус.

Б) Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца во седмата и четиринаесеттата година, кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација;

2) на сите деца до четиринаесетгодишна возраст вакцинирани првпат во 1983 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало една година.

Имунизација на лица постари од 8 години се врши со посебна Ди-Те вакцина (про адулитис).

4. Имунизација против тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите лица од навршени четиринаесет години до навршени 19 години, кои порано не биле имунизирани против тетанус.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите лица во деветнаесеттата година кои претходно уредно биле имунизирани и реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно Ди-Те или Те;

2) на сите лица од четиринаесет години до деветнаесет години возраст кои во 1983 година биле за првпат имунизирани против тетанус, ако од имунизирањето поминало една година.

5. Имунизација против детска парализа:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца родени од 1. X. 1983 до 30. IX. 1984 година, според календарот за имунизација;

2) на сите деца родени од 1. I. 1970 до 30. IX. 1983 година кои порано не биле вакцинирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1983 година, ако од вакцинирањето поминало една година;

2) на сите деца во четвртата, седмата и четиринаесеттата година кои претходно биле комплетно вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

6. Имунизација против мали сипаници:

Вакцинирање се врши:

1) на сите деца од навршени 12 месеци до навршена 14 годишна возраст, кои не прележале мали сипаници.

7. Имунизација против заушки и црвенка (рубеола):

Вакцинирање се врши:

1) на сите деца од навршени 12 месеци до навршени две години живот и тоа со еднократно вакцинирање.

Вакцинирањето се врши, по правило, истовремено со вакцинирањето против мали сипаници, со давање на комбинирана вакцина.

Не може да се вакцинираат против заразни заушки и црвенка (рубеола) лица кои:

— боледуваат од фебрилни состојби;

— боледуваат од акутни заразни болести;

— боледуваат од тешка анемија и други тешки заболувања на хематопоезискиот систем, леукемија и генерализирани туморозни заболувања;

— се наоѓаат под терапија на кортикостероиди, цитостатици и јонизирачки зрачења;

— во анамнезата имаат податоци за фебрилни конвулзии или оштетувања на централниот нервен систем.

Имунизацијата против определените заразни болести во оваа програма се врши по следниот

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

Возраст на лица што подлежат на имунизација	Болест против која се врши имунизација	—Имунизирање —Вакцинирање —Ревакцинирање
до 2 месеца	Туберкулоза (без тестирање)	Вакцинирање
4, 5 и 6 мес.	Дифтерија, тетанус-пертусис (3 дози)	Вакцинирање
4, 5 1/2 и 7 мес.	Детска парализа (3 дози тритип. вак.)	Вакцинирање
13 месеци	Мали сипаници, заушки и црвенка	Вакцинирање
18 месеци	Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза)	I ревакцинац.
20 месеци	Детска парализа (1 доза)	I ревакцинац.
12—30 месеци	Туберкулоза (со тестирање)	I ревакцинац.
4 години	Детска парализа (1 доза)	II ревакцинац.
7 години	Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза)	II ревакцинац.
	Туберкулоза (со тестирање)	II ревакцинац.
	Детска парализа (1 доза)	III ревакцинац.
14 години	Дифтерија-тетанус (1 доза)	III ревакцинац.
	Детска парализа (1 доза)	IV ревакцинац.
	Дифтерија-тетанус (1 доза)	IV ревакцинац.
19 години	Туберкулоза (со тестирање)	III ревакцинац.
19 години	Туберкулоза (со тестирање)	IV ревакцинац.
	Тетанус (1 доза)	V ревакцинац.

II

На кампањски начин се врши задолжителна имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) против заразни болести на следните лица:

1. На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат лица од напълнети 6 до 12 месеци возраст ако постојат епидемиолошки индикации. Задолжителна имунизација против мали сипаници на лица што се вакцинирани пред напълнети 12 месеци возраст се врши и по напълнети 15 месеци, а најдоцна до напълнети 2 години возраст. На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат и лицата од напълнети 12 месеци до напълнети 14 години возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации утврдени од страна на надлежниот орган во Републиката.

2. На задолжителна имунизација против беснило подлежат сите лица изложени на инфекција со вирусот на беснило и тоа:

1. лице каснато или на друг начин повредено од бесно и на беснило сомнително диво или домашно животно;

2. лице каснато од куче или мачка на непознат имател што не можат да се држат под десетдневна ветеринарска контрола;

3. лице каснато од куче или мачка што во рок од десет дена од денот на повредата на лицето ќе покажат знаци на беснило, ќе пловисаат, ќе бидат убиени или ќе заскитаат;

4. лице што можело да се зарази со вирус на беснило преку слезницата или оштетувања на кожата;

5. лице повредено при работа со материјал контаминиран со вирус на беснило.

Имунизацијата против беснило се врши согласно член 34, 35, 36, 48 и 49 од Правилникот за условите и начинот на вршењето задолжителна имунизација, серопротифакса и хемиопротифакса против заразните болести и за лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/80).

3. На задолжителна имунизација против колера, големи сипаници и жолта треска подлежат лица што патуваат во земја во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести.

Имунизацијата против колера, големи сипаници и жолта треска се врши согласно членовите 37, 38, 39, 40, 41 и 42 од Правилникот за условите и начинот на вршењето на задолжителната имунизација, серопротифакса и хемиопротифакса против заразни болести и на лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/80).

4. На задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1) лица вработени на чистење на канализација, чистење на септички јами, отстранување на губре и други отпадни материји од населби;

2) лица што живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус;

3) лица што живеат или работат во места и краишта зафатени со поплава, земјотрес и други елементарни непогоди и масовни несреќи, лица што учествуваат во изведување на работи на големи работилишта на кои се неповолни условите за домувањето, исхраната и снабдувањето со вода за пиење ако за тоа постојат епидемиолошки индикации утврдени од страна на надлежниот орган во Републиката.

Лицата од став 1 на овој член што се помлади од 3 или постари од 60 години не подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус.

Ревакцинирање на лица што подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус се врши по истекот на една година од денот на вакцинирањето и се врши по истекот на три години сè додека се вработени на определени работи односно додека постои некоја од причините.

Вакцинирањето против црвен тифус се врши со давање на две дози вакцини во растојание што не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго од 3 месеци, а ревакцинирање се врши со давање на една доза вакцина — длабоко поткожно на задната страна од надлактицата.

5. На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат лица вработени во организациите на здружен труд за дијалностика и лекување на туберкулозата што не реагира на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 мм без оглед на возраста.

III

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-01-6276
14 декември 1983 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална политика,
Каменчо Горгов, с. р.

4.

Врз основа на член 3-а став 2 и 3 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 23/75, 27/77 и 18/83), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА, ОД 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА

1. Основата за определување на боречкиот додаток се зголемува од 1 јули 1983 година, како аконтација за 7,3% и така зголемена изнесува 14.266 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-01-6316
16 декември 1983 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална политика,
Каменчо Горгов, с. р.

5.

Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи изнесуваат и тоа за:

1. Лична карта	28,00 дин.
2. Возачка дозвола	38,00 „
3. Дозвола за возач на трактор	38,00 „
4. Возачка потврда	38,00 „
5. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило	38,00 „
6. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило (земјоделски трактор)	38,00 „
7. Потврда за регистрација за регистрирано возило	38,00 „
8. Потврда за привремена регистрација на возило	28,00 „
9. Дозвола за поседување и носење на оружје	25,00 „
10. Дозвола за поседување оружје	25,00 „
11. Тест за полагање возачки испит	12,00 „
12. Извод од матичната книга на родените за употреба во странство	12,00 „
13. Извод од матичната книга на венчаните за употреба во странство	12,00 „
14. Извод од матичната книга на умрените за употреба во странство	12,00 „
15. Постојана пропусница за движење и задржување на аеродром	12,00 „
16. Привремена пропусница за движење и задржување на аеродром	12,00 „
17. Барање за издавање пропусница во малограничен сообраќај на лица	12,00 „
18. Пропусница за премин на Југословенско-бугарска граница во малограничен сообраќај на лица	40,00 „
19. Привремена дозвола за движење и престој во граничен појас	12,00 „

20. Постојана дозвола за движење и престој во граничен појас	12,00 „
21. Привремена дозвола за движење и задржување на граничен премин	12,00 „
22. Постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин	12,00 „
23. Туристичка пропусница	12,00 „

II. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за цените на обрасците што ги издаваат органите на управата надлежни за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 15/81).

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-14248/1
20 декември 1983 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
м-р Љубомир Варошлија, с. р.

6.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 декември 1983 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 38 од Самоуправната спогодба за утврдување на заедничките основи и мерила за стекнување и за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, усвоена со референдум во 1977 година од работниците во основните организации на здружениот труд во состав на Хотелско-угостителската работна организација „Метропол“ во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во основните организации на здружениот труд во состав на Хотелско-угостителската работна организација „Метропол“ во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 152/83 од 2 ноември 1983 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 38 од Спогодбата означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што на работниците им се зголемуваат личните доходи за 20% во последните две години пред исполнувањето на условите за пензија, независно од вложениот труд и резултатите од трудот.

4. Судот на седницата утврди дека во член 67 од означената Самоуправна спогодба е предвидено за секоја година пензиски стаж на работникот да му се исплатува 0,5% од реализираниот личен доход по основот минат труд. Понатаму, Судот утврди дека во оспорениот член 38 од означената самоуправна спогодба е предвидено „на работниците во основните организации и во работната заедница во последните две години пред пензионирањето вредноста на работното место да им се зголемува за 20%“. Во ставот 2 на овој член, пак, е предвидено дека „на работник кај кого настапила трајна инвалидност и ја напушта работата за овој период (од две години) му се зголемуваат личните примања за 20%“.

5. Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 од Законот за здружениот труд, личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација, во согласност со начелото на распределба според трудот.

Со оспорениот член од означената самоуправна спогодба се врши распределба на средствата за лични доходи по основот минат труд на тој начин што засилено се вреднува минатиот труд во последните две години пред пензионирањето и тоа независно од вложениот труд и од постигнатите резултати во работата. Со оглед на тоа Судот утврди дека член 38 од означената Самоуправна спогодба не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 152/83

14 декември 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

7.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 декември 1983 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 116 од Правилникот за распоредување на доходот, чистиот доход, средствата за лични доходи, средствата за заедничка потрошувачка и другите лични примања, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Саса“ во состав на Работната организација Рудници за олово и цинк „Злетово — Саса“ во Каменица Македонска, со референдум на 20 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Саса“ во Каменица Македонска.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 172/83 од 9 ноември 1983 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 116 од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што со оспорениот член од Правилникот правото на отпремнина и нејзината висина се условува со должината на работниот стаж проведен исклучиво во работната организација што не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

4. Судот на седницата утврди дека во член 116 од означениот правилник е предвидено на вработените при заминавањето во пензија да им се исплатува „еднократна награда“, а тоа значи отпремнина од средствата на фондот за заедничка потрошувачка и тоа да се исплатува во зависност од проведеното работно време во работната организација и тоа: за работа проведена во основната организација до 15 години еден, просечен нето личен доход, за проведена работа од 15 до 20 години еден ипол просечен нето личен доход, за 20 до 25 години два просечни нето лични доходи, за 25 до 30 години двеипол нето месечни лични доходи и за проведена работа од 30 и повеќе години три просечни нето лични доходи.

5. Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со средства за производство во општествена сопственост работникот создава доход кој има општествен карактер. Од друга страна согласно начелото на еднаквост утврдено во дел II став 3 алинеја 9 од Основните начела и во член 204 од Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат покрај другото и еднаквоста на правата, должностите

и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Едно од правата што работниците ги остваруваат по основ на работниот стаж е и правото на пензија. При однењето во пензија, во самоуправни-те општи акти, работниците можат да предвидат да им се исплатува одреден паричен надоместок (отпремнина). Утврдувањето на правото на отпремнина е право кое работниците во организациите на здружениот труд го утврдуваат самоуправно, во рамките на уставните и законските начела.

Според оспорениот член од означениот Правилник право на отпремнина имаат само работниците со работно искуство исклучиво во работната организација. Тоа значи дека од ова право се исклучени оние работници кои со работното искуство се стекнале во други работни организации, поради што се создава нееднаквост меѓу работниците во иста работна организација.

Имајќи го предвид општествениот карактер на средствата за производство во општествена сопственост, Судот смета дека, кога е предвидено право на отпремнина при однење во пензија, сите работници тоа право треба да го остваруваат под еднакви услови, а не право на отпремнина да имаат само работниците кои работниот стаж го стекнале исклучиво во работната организација. Исто така, Судот смета дека нееднаквоста се создава и со тоа што се определува различен износ на отпремнина во зависност од должината на работниот стаж.

Со оглед на изнесеното Судот смета дека член 116 од означениот Правилник не е во согласност со означените уставни и законски одредби, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 172/83

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

8.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 14 став 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека делот Б-4 од Аналитичката процена составен дел на Правилникот за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи и издатоците кои се признаваат како материјални трошоци, донесен од работниците во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје со референдум одржан на 30 октомври 1982 година, во времето на неговото важење не бил во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

Оваа одлука има правно дејство како и одлука со која се укинува пропис или друг општ акт.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на деловите А-2, Б-1 и Б-3 од означената Аналитичка процена и на членовите 28, 45 и 46 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправни-те општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 222/82 од 16 февруари 1983 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби од Правилникот и Аналитичката процена означени во точките 1 и 2 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што во дело-

вите А-2 и Б-3 од Аналитичката процена, која е составен дел на оспорениот Правилник, како посебен основ за распределба на средствата за лични доходи на наставниците и на другите работници во Институтот, надвор од основот сложеност на работите и работните задачи, е предвидено работно искуство потребно за стекнување на соодветно научно или стручно звање. Воедно, во член 23 од оспорениот Правилник, посебно е вреднувано работното искуство како минат труд на работниците, а во член 28 по трет пат се вреднува работното искуство стекнато во Институтот изразено во форма на постојаност. Поради тоа Судот изрази сомнение во поглед на согласноста на овие одредби со Уставното начело на распределба според трудот.

Понатаму во делот Б-1 од Аналитичката процена како посебен и самостоен основ надвор од основот сложеност е предвидено теоретско знаење, при што во зависност од стручната подготовка се определени и бодови, поради што Судот исто така изрази сомнение за нивната согласност со уставното начело на распределба според трудот.

Во делот Б-4, пак, од аналитичката процена како посебен основ за утврдување на претпоставениот придонес е предвиден и степенот на квалитетот, кој различно се вреднува само во зависност од степенот на стручната подготовка, а според мислењето на Судот вреднувањето и оценувањето на квалитетот на работите и работните задачи може да се врши откако тие ќе бидат извршени, а не однапред, затоа што тоа објективно не е можно.

Во однос на оспорените членови 45 и 46 постапката е поведена затоа што кога работникот е во притвор или истражен затвор или кога е отстранет од Институтот е предвидено да му се исплатува надоместок во висина која не одговара на висината на надоместокот утврден со член 96 став 2 и член 97 став 1 од Законот за работните односи.

5. По барање на доносителот на оспорениот акт Судот со решение У. бр. 222/82 од 30 март 1983 година го одложи одлучувањето по предметот и им даде можност на работниците во Институтот до 30 септември 1983 година да извршат усогласување на оспорените одредби со Уставот и законот.

6. По повод решението на Судот, работниците во Институтот со референдум одржан на 1 ноем-

ври 1983 година донесоа Правилник за измени и дополнувања на оспорениот Правилник со кој престанале да важат оспорените одредби од поранешниот акт.

Разгледувајќи го овој Правилник Судот утврди дека делот Б-4 од оспорениот Правилник не е усогласен со Уставот и законот. Имено во делот Б-4 од оспорениот правилник како посебен основ за утврдување на аконтаџијата на личниот доход е предвиден и квалитетот, кој различно се вреднува само во зависност од степенот на стручната подготовка. Во новиот Правилник за измени и дополнувања во делот Б-1 од аналитичката процена повторно за утврдување на аконтаџијата на личниот доход е предвиден квалитетот проширен со успешност во користење на средствата и остварени заштеди, поради што Судот утврди дека делот Б-4 не е усогласен со уставното начело на распределба според трудот. Ова затоа што вреднувањето и оценувањето на квалитетот на работите и работните задачи, како и оцена за успешно користење на средствата и за остварени заштеди, може да се врши откако работите и работните задачи ќе бидат извршени, а не однапред, затоа што тоа објективно не е можно. Со оглед на тоа Судот утврди дека делот Б-4 од оспорената аналитичка процена составен дел на оспорениот Правилник во времето на неговото важење не бил во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

Што се однесува до оспорените делови А-1, Б-1 и Б-3 и членовите 28, 45 и 46 од означениот правилник, Судот утврди дека со Правилникот за измени и дополнувања е постапено според наводите во решението на Судот и е извршено нивно усогласување со Уставот и законот, поради што одлучи да ја запре постапката.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 222/82

14 декември 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

1.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 19 од Статутот на СИЗ за вработување на град Скопје, Собранијата на СИЗ за вработување на општините: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Собранието на Здружената СИЗ за вработување на град Скопје, на седницата одржана на 23 декември 1983 година, донесоа

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје за 1984 година се утврдува на 0,35%.

Член 2

Придонесот за вработување го уплатуваат работниците и работодавците — членови на СИЗ за вработување на град Скопје.

Член 3

Основа за пресметување и плаќање на придонесот за вработување е:

— за работниците во основната организација и за работниците вработени кај работодавецот —

личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход — бруто личен доход и

— за работодавецот — основната спорадична плаќа данок од личен доход.

За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паупален износ придонесот за вработување се утврдува на 15% од вкупниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување.

Член 4

За начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за вработување се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на правните.

Облогот на наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општините.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година.

Член 6

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 02-5590-14-2

23 декември 1983 година
Скопје

Претседател,
Крсто Јовановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — КРУШЕВО

2.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници за образование и воспитување („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), член 10 и 20 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска самоуправна интересна заедница за образование и наука — Крушево и член 25 од Статутот на Заедницата, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 15 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — КРУШЕВО ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите за ОСИЗ за образование и наука — Крушево за 1984 година.

Член 2

За финансирање на дејностите од надлежност на ОСИЗ за образование и наука — Крушево во 1984 година ќе се уплатуваат средства од следните извори и по следните стапки:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанство и нестопанство, по стапка од 5,10%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 2,20%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска (занаетчиска) дејност, по стапка од 5%;
4. придонес од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 5,00%.

Член 3

По исклучок од членот 2 став 1 точка 1 од оваа одлука, организациите на здружен труд од насоченото средно образование (Училишниот центар за средно образование) придонесот од личен доход од работен однос ќе го пресметуваат и уплатуваат по стапка од 2,55%.

Член 4

Од обврската за уплатување придонес од личен доход од работен однос се ослободуваат основните училишта од општината Крушево и ООЗТ „Црн бор“ — Крушево.

Член 5

Основица за пресметување на придонесот од член 2 на оваа одлука за точката 1 (придонес од личен доход од работен однос) се бруто личните доходи на вработените, а за придонесите од точките 2, 3 и 4 на истиот член основницата на која се плаќа данок, согласно Законот за даноците на граѓаните.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува со важност од 1. I. 1984 година.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-68/1 од 16. III. 1983 година и Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за ОСИЗ за образование и наука — Крушево за 1983 година, бр. 02-109/1 од 14. IV. 1983 година.

Член 8

Одлуката ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Крушево“, а ќе биде доставена до Службата на општественото книговодство, Општинската управа за приходи и до сите членки на Заедницата.

Дел. бр. 02-340/1

15 декември 1983 година
КрушевоПретседател,
Милан Михајлов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — РЕСЕН

3.

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Ресен, а во врска со член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Ресен, со рамноправно учество на Соборот на корисници на услуги — работници и Соборот на даватели на услуги, на заедничката седница одржана на 19 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

Член 1

Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1983 година за осигурениците од подрачјето на општината Ресен, донесена од Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 27. XII. 1982 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 2/83, се менува и гласи:

Член 2

Се ослободуваат од плаќање на придонесот за здравствено осигурување по стапка од 7,60% на бруто личните доходи и другите примања, како и придонесот за несреќа на работа и професионални заболувања по стапка од 0,40% следните работни организации:

- Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ — Ресен, ООЗТ „Земјоделие“;
- Медицинскиот центар „д-р Трифун Пановски“, ООЗТ Здравствен дом — Ресен;
- Собранието на општината и Органот на управата — Ресен.

Ослободувањето од член 2 став 1 на оваа одлука ќе важи за цела 1983 година.

Член 3

Се ослободуваат од плаќање на придонес за здравствено осигурување по стапка од 7,60% на бруто личните доходи и другите примања, како и придонесот за несреќа на работа и професионални заболувања по стапка од 0,40% сите корисници на општествени средства на личните доходи и другите примања, како и од доходот само за месец декември 1983 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-32/1

19 декември 1983 година
РесенПретседател,
Ташко Митановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО

4.

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО ЗА 1984 ГОДИНА

I

Пресметковната стапка за здружување на средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, за 1984 година се утврдува на бруто личниот доход од работен однос и тоа:

1. придонес од личен доход на работниците од стопанска и нестопанска дејност, 1,70%;
2. придонес од личен доход од земјоделците, 0,15%;
3. придонес од личен доход за лицата кои вршат самостојна дејност, 0,30%.

II

Средствата од пресметковната стапка за општествена заштита на децата се распоредуваат со посебна одлука на Собранието на Заедницата и тоа врз основа на утврдените облици, обемот, мерилата и критериумите со програмата за развој на општествената заштита на децата и со финансискиот план за развој на општествената заштита на децата во 1984 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Собранието на општината Тетово“ и во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 0802-2258
26 декември 1983 година
Тетово

Претседател,
Хамит Алиу, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — ТЕТОВО

5.

Врз основа на член 21 од Статутот на Општинската заедница за образование и наука — Тетово, Собранието на Општинската заедница за образование, на својата X-та редовна седница, одржана на 15 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ЗА 1984 ГОДИНА

I

Се утврдува стапката на придонесот од личен доход од работен однос од стопанска и нестопанска дејност што се уплатува за основно образование.

II

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос изнесува 5%.

III

Корисниците на средствата од Општинската заедница за образование се ослободуваат од плаќањето на придонесот за основно образование по оваа стапка.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 0801-623/1
15 декември 1983 година
Тетово

Претседател,
Бајрам Мемети, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ШТИП

6.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Штип, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на вработените во кој се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (бруто личен доход) по стапка од 0,55% од општината Штип.

Член 2

Одлуката ќе се применува во 1984 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 0201-36/10
27 декември 1983 година
Штип

Претседател,
Стојан М. Кадифков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

7.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интереси заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на рамноправна седница на двата собора на Собранието, одржана на 15 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА ВРЕМЕТО ОД 1 ДЕКЕМВРИ 1983 ДО 31 МАРТ 1984 ГОДИНА НА ОПШТИНАТА ШТИП

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за времето од 1 декември 1983 година до 31 март 1984 година се определува во висина од 10% од бруто личниот доход и другите примања.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести, за организациите на здружен труд и другите корисници што се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се определува во висина од 0,50% од бруто личниот доход.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружен труд и други корисници што се распределени во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се определува во висина од 1,10% од остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници) се определува по стапка во висина од 25% од утврдената основица што ја претставува месечниот просечен нето личен доход на работниците на матичната организација исплатен во годината што ѝ претходи на годината во која работникот е испратен во странство, односно просечниот месечен нето личен доход во матичната организација остварен во претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година.

Основицата од претходниот став во текот на годината се применува како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината која деташирањето е извршено според претходната година.

Член 3

Стапката на придонесот за уживатели на пензија се определува од 11,70% од нето пензијата.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување по стапка од 0,73% од исплатениот надоместок.

Член 5

Доколку со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Општинската заедница основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесот за здравствено осигурување се пресметува и се плаќа по стапка односно според тарифата пресметана за примена на нето личниот доход односно примањето.

Пресметувањето на стапките и на тарифите на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Член 6

Придонесите се пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на придонесот на начин утврден со закон, со статут или други општи акти на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 декември 1983 година.

Бр. 04-9/10

15 декември 1983 година

Штип

Претседател,
Драган Димитровски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води спор за утврдување постоење на договор по тужбата на тужителите Јован Мирчевски од Скопје и Вејсели Муслија Џемаил исто така од Скопје, против тужениот Имер Идриз Бекир од Скопје, ул. „123“ бр. 3, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Имер Идриз Бекир во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во свој суд, достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува до правосилното окончување на свој спор. По истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XV. П. бр. 3647/83. (151)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Добрин Градимир од Скопје, со стан на булевар „Јане Сандански“ К-65/9/32, поднесе предлог до Општинскиот суд Скопје II за амортизација на чек во вредност од 50.000 динари, издаден од Народната банка на Југославија — Воен сервис, Београд под бр. 6716875, со предлог чекот да биде поништен бидејќи е загубен.

Се повикува наоѓачот чекот да го пријави на судот, како и лицата кои знаат за лицето што го држи чекот, да го пријават на судот. Доколку во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот никој не се пријави дека го има чекот или, пак, не стави приговор на предлогот за неговото поништување, чекот ќе биде поништен.

Лицето задолжено за исплата по чекот од моментот на објавувањето на огласот или од оној момент кога на друг начин дознало за поведување на постапката за поништување на чекот, не може полноважно да ги исполнува обврските по чекот ниту да го пренесе, обнови, преправи, замени или издаде нов. Забраната грае до донесувањето на правосилна одлука по барањето за поништување.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 52/83. (150)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Пред Општинскиот суд во Титов Велес заведен е спор за издршка од тужителката Андреева Марија од с. Раштами, Титов Велес, против тужениот Јосиф Андреев од Кичево, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Јосиф Андреев од Кичево да се јави на овој суд и да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно судот ќе му определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 596/83. (148)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Шакири Максуд Шакир од Тетово против тужениот Садики Абдулгатур Ибраим од Тетово, а сега на привремена работа во СР Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 80.000 динари.

Се повикува тужениот Садики Абдулгатур Ибраим во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави лично или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и инте-

реси во постапката. Доколку истиот не се јави во одредениот рок ќе му биде одреден привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1301/83.

Пред овој суд по тужбата на тужителката Павлина Јаковческа од село Теарце, против тужените Меметали Селман Ибраим од село Теарце и Петрушевски Атанас од Тетово, се води постапка за сопственост и владение.

Се повикува првотужениот Меметали Селман Ибраим, сега на привремена работа во странство со непозната адреса, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот или да постави полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува во постапката пред судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 21/83.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за утврдување на право на сопственост по тужбата на тужителот Ајредини Фета Мурат од село Слатина, Тетовско, против тужените Зеде Ислам Саити и др. од село Слатина. Вредност на спорот 1.000 динари.

Бидејќи тужените Зеде Ислам Саити и Ибраим Ејуп Саити се наоѓаат на привремена работа во Германија со непозната адреса, се повикуваат во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да одредат свој полномошник или да се јават лично во судот. Во колку во определениот рок не се јават ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1190/82.

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА

Пред Општинскиот суд во Струга во тек е вонпарничната постапка за докажување смртта на лицето Жупаноски Спиро Ристо од село Ложани, општина Струга, кој наводно умрел 1954 година во Скопје, а во матичните книги неговата смрт не е заведена.

Поради тоа се поканува ова лице, во колку е живо, како и секој оној што знае за неговиот живот да се јави во овој суд во рок од 20 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на Општинскиот суд — Струга. Во спротивно судот ќе донесе решение со кое лицето Жупаноски Спиро Ристо ќе се прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 155/83.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

На лицето Ѓурова Веселка со поранешна адреса во Гевгелија, а сега со непозната адреса во СР Германија ѝ се поставува привремен застапник, во постапката за развод на брак, покрената од страна на тужителот Ѓуров Ристо од Гевгелија.

Привремениот застапник ќе се постави од редовите на адвокатите во Гевгелија и ќе ја застапува тужената во постапката, се додека таа лично, или нејзиниот полномошник не се јават во судот, односно се додека органот за старателство не ќе го извести судот дека назначил старател.

Се повикува тужената Ѓурова Веселка во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Гевгелија. Во спротивно судот ќе постапи по горните наводи, согласно член 86 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, П. бр. 548/81.

Општинскиот суд во Гевгелија го повикува Вели Љатифов од с. Чалакли, Валандово, роден на

8. IV. 1944 година во с. Злешево — Струмичко, за кој уште од месец јануари 1976 година немало никакви трагови и глас. Се претпоставува дека исчезнал на територијата на Австрија каде бил привремено вработен.

Се повикува Вели Љатифов, во колку е жив, да се јави во овој суд во рок од 3 — три месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, по истекот на овој рок, ќе се прогласи за умрен. Исто така се повикуваат и сите други лица кои нешто знаат за наведеното лице да го известат овој суд во горниот рок.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р. бр. 18/83.

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРАТОВО

Пред Општинскиот суд во Кратово е заведен спор за издршка по правната работа на тужителот Лоран Бошков од с. Железница, против тужениот Славчо Андонов од истото село, а сега на привремена работа во Франција со непозната адреса. Вредност на спорот 3.000 динари.

Се повикува тужениот Славчо Андонов во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот или да ја соопшти сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател, во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси по предметниот спор.

Од Општинскиот суд во Кратово, П. бр. 18/77.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 300 од 7. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 8 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Музичко училиште, П. О. — Битола со следните податоци: Музичкото училиште во Битола ќе го застапува Кузев Јонче, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 300/83. (502)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 343 од 28. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-17 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ-ОУ „Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари со следните податоци: ООЗТ-ОУ „Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари ќе го застапува Добривој Талимџоски, привремен работоводен орган.

Му престанува овластувањето на Ѓуровски Никодин.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 343/83. (503)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 351 од 5. XII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 576-07 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ-ОУ „Манчу Матак“, с. Кривогаштани со следните податоци: Основното училиште „Манчу Матак“, с. Кривогаштани ќе го застапува Богатиноски Славко, привремен работоводен орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Чавковски Стојчев Драган.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 351/83. (504)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение Фи. бр. 1160 од 2. XII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1588-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност — Скопје, ул. „Скупи“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Милан Тосев, а се запишува новиот застапник Цимбуровски Борис, претседател на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1160/83. (505)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1185 од 5. XII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-289-0-0-0 го запиша во судскиот регистар воведувањето на привремена управа на лицето овластено за застапување на Заводот за рехабилитација на деца и младинци, Ц. О. — Скопје, ул. „II македонска бригада“ бб со следните податоци: Се запишува привремената мерка-привремена управа, се брише досегашниот застапник Пушковски Љубе, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Цветан Аврамовски, претседател на привремениот одбор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1185/83. (506)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 930 од 8. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1837-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на дејноста на Земјоделско-сточарската задруга „Мечкуевци“, Р. О. — Скопје, ул. „III македонска бригада“ бб со следните податоци: Досегашната дејност на задругата се проширува со следните споредни дејности: откуп, купување и продажба на сите видови земјоделски, сточарски и други производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 930/83. (393)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ

Врз основа на решението У. бр. 11-154/1 од 13. X. 1983 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи под рег. бр. 57, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Берберски занаетчиски дуќан „Афродита“ на Пачемски Љубомир Стефан, ул. „23 Август“ бр. 2, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење занаетчиски услуги од областа на берберскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Пачемски Љубомир Стефан. (14)

Врз основа на решението У. бр. 11-114/1 од 20. VII. 1983 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи од рег. бр. 26, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Милевски Васил Димитар, с. Смојмирово, Берово. (15)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Диплома на име Душанка Цветковска, Куманово. (2845)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Решит Љумани, Струга. (2846)
- Свидетелство за IV одделение на име Цвета Петровска, с. Крива Круша, Титов Велес. (2847)
- Работна книшка на име Билјана Петровска, с. Чашка, Титов Велес. (2848)
- Здравствена легитимација на име Зера Цафетрова, Титов Велес. (2849)
- Свидетелство за II клас на име Јованка Панзовска, Титов Велес. (2850)
- Свидетелство за IV одделение на име Никола Петрушевски, Титов Велес. (2851)
- Здравствена легитимација на име Елмас Исмаили, Тетово. (2852)
- Здравствена легитимација на име Љупчо Јаковчевски, Тетово. (2853)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петун Асани, Тетово. (2854)
- Книшка на име Михајло Спировски, Тетово. (2855)
- Свидетелство за II клас на име Олгица Крстевска, Тетово. (2856)
- Здравствена легитимација на име Гоце Пешевски, Штип. (2857)
- Здравствена легитимација на име Марија Ѓорѓиева, Штип. (2858)
- Здравствена легитимација на име Тодор Петрушов, Штип. (2859)
- Свидетелство за VIII одделение на име Здравко Ѓорѓиев, с. Лаки, Винаца. (2860)
- Здравствена легитимација на име Здравко Петров, Винаца. (2861)
- Свидетелство за I година на име Милка Илиева, Радовиш. (2862)
- Работна книшка на име Бајрам Р. Милаим, Скопје. (2863)
- Свидетелство за VIII одделение на име Летка Јанеска, Прилеп. (2864)
- Здравствена легитимација на име Бајрам Љутвиџи, Куманово. (2865)
- Работна книшка на име Јахија Кадри, Куманово. (2866)
- Здравствена легитимација на име Фарук Ѓенер Биџали, Куманово. (2867)
- Здравствена легитимација на име Каил Фетали, Куманово. (2868)
- Диплома на име Руфат Ајдини, Куманово. (2869)
- Здравствена легитимација на име Амиде Саити, Куманово. (2870)
- Здравствена легитимација на име Љупчо Јакимов, Кратово. (2871)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Љириба Хаки, Струга. (2872)
- Здравствена легитимација на име Таир Абаз, Тетово. (2873)
- Здравствена легитимација на име Хатиме Рамадани, Тетово. (2874)
- Лична карта на име Хатиме Рамадани, Тетово. (2875)
- Уверение на име Вранко Михајловски, Гостивар. (2876)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јорданчо Ѓуров, Штип. (2877)
- Воена книшка на име Сали Али, с. Сарај, Скопје. (2878)
- Здравствена легитимација на име Александар Величковски, Скопје. (2879)
- Работна книшка на име Мевљуде Шакирова, Битола. (2880)
- Работна книшка на име Севим Јашаровски, Прилеп. (2881)
- Здравствена легитимација на име Атанас Ристелоски, Прилеп. (2882)

- Свидетелство на име Јулза Амедоска, Прилеп.
Здравствена легитимација на име Ратко Дам-
јановски, Куманово. (2884)
- Здравствена легитимација на име Кристина
Кралевска, Куманово. (2886)
- Свидетелство на име Херол Јакуповски, Ку-
маново. (2887)
- Здравствена легитимација на име Тихомир
Станковски, Куманово. (2888)
- Здравствена легитимација на име Златко Ла-
заревски, Куманово. (2889)
- Здравствена легитимација на име Благојче Ни-
кодинов, Кратово. (2890)
- Свидетелство за IV година на име Ленче Ацев-
ска, с. Д. Караслари, Т. Велес. (2891)
- Свидетелства за I и II година на име Зоран
Саиламаев, Д. Капија. (2892)
- Свидетелство на име Бујар Фејзулаи, Гости-
вар. (2893)
- Здравствена легитимација на име Јованка Та-
нева, Штип. (2894)
- Свидетелство за VIII одделение на име Сне-
жана Захаријева, с. Бигла, Делчево. (2895)
- Свидетелство за VIII одделение на име Гуга
Стаменкова, с. Бигла, Делчево. (2896)
- Лична карта на име Милан Каранфилов, Ко-
чаки. (2898)
- Свидетелство на име Миладин Заов. Кочани.
Свидетелство за IV одделение на име Васа Ве-
селинова, Кочани. (2900)
- Здравствена легитимација на име Филименчо
Серафимов, Винаца. (2901)
- Свидетелство за VIII одделение на име Велин
Горѓиев, Радовиш. (2902)
- Здравствена легитимација на име Душко Спа-
совски, Куманово. (2903)
- Здравствена легитимација на име Тони Дими-
триевски, Куманово. (2904)
- Здравствена легитимација на име Кристина
Кралевска, Куманово. (2905)
- Здравствена легитимација на име Фазлија Каз-
медин, Куманово. (2906)
- Здравствена легитимација на име Слободан Ла-
заревски, Куманово. (2907)
- Здравствена легитимација на име Ариф Име-
ри, Куманово. (2908)
- Здравствена легитимација на име Јахја Муа-
рем Сакили, Кратово. (2909)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љубица
Цветановска, Крива Паланка. (2910)
- Свидетелство за VIII одделение на име Хајри
Шабани, Тетово. (2911)
- Свидетелство на име Самије Мурати, Тетово.
Свидетелство на име Борислав Гавриловски,
Тетово. (2913)
- Свидетелства за II и III година и диплома на
име Едвард Костоски, Тетово. (2914)
- Свидетелство за IV одделение на име Непат
Ислами, Гостивар. (2915)
- Свидетелство за VIII одделение на име Халил
Минири, Гостивар. (2916)
- Свидетелство за I клас на име Насуф Халити,
Гостивар. (2917)
- Свидетелство за IV одделение на име Мисими
Џумали, Гостивар. (2918)
- Работна книшка на име Бесир Ензими, Гости-
вар. (2919)
- Здравствена легитимација на име Вера Ата-
насова, Штип. (2920)
- Здравствена легитимација на име Љупчо Нау-
мов, Штип. (2922)
- Свидетелство за IV одделение на име Саит Ве-
лиов, Кочани. (2923)
- Воена книшка на име Тихомир Пауновик, с.
Трмеѓе, Куманово. (2925)
- Ученичка книшка на име Дарко Јовановски,
Скопје. (2926)
- Свидетелство за VIII одделение на име Бери-
ша Пјетер, Скопје. (2927)
- Воена книшка, издадена во Букович — Скопје
на име Рамани Целал, с. Арнакија, Скопје (2912)
- Воена книшка, издадена од Иванград на име
Мило Чукиќ, Скопје. (2914)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Ме-
мед Веселов, Скопје. (2915)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Не-
ап Рустемов, с. Идризово, Скопје. (2916)
- Уверение на име Весела Цветаноска, Прилеп.
Свидетелство за VI одделение на име Верка
Шашеска, Прилеп. (2919)
- Свидетелство за IV одделение на име Елена
Стојановска, Прилеп. (2920)
- Лична карта бр. 85415 на име Хајриз Вејсело-
вик, Прилеп. (2921)
- Диплома на име Светлана Селтрикоска, При-
леп. (2922)
- Свидетелство за VIII одделение на име Димче
Доматов, Демир Капија. (2923)
- Лична карта на име Ресмије Рамадани, Тетово.
Здравствена легитимација на име Боце Гроз-
дановски, Тетово. (2925)
- Здравствена легитимација на име Љахуриџе
Адеми, Тетово. (2926)
- Свидетелство за VIII одделение на име Катин
Мустафи, с. Тетово, Тетово. (2927)
- Уверение на име Љатиф Мифтари, Гостивар.
Книшка на име Никола Танчески, Гостивар.
Ученичка книшка за I година на име Влатко
Дуковски, Гостивар. (2930)
- Здравствена легитимација на име Киро Иванов,
Штип. (2931)
- Свидетелство за I клас на име Светлана Ни-
коловска, Делчево. (2932)
- Воена книшка на име Абдулкадр Реџеп, Ско-
пје. (2933)
- Воена книшка на име Драган Васил Доцевски,
Скопје. (2934)
- Свидетелство за II година на име Стојка Пет-
ковска, Куманово. (2935)
- Ученичка книшка на име Стојка Петковска,
Куманово. (2936)
- Ученичка книшка на име Радица Стојчевска,
Куманово. (2937)
- Здравствена легитимација на име Садик Гани-
ја, Куманово. (2938)
- Здравствена легитимација на име Гилша Ганим,
Куманово. (2939)
- Здравствена легитимација на име Исмаил Ша-
кири, Куманово. (2940)
- Свидетелство за IV клас на име Насер Алиџи,
Куманово. (2941)
- Здравствена легитимација на име Ремзије Ме-
цанов, Куманово. (2942)
- Здравствена легитимација на име Младен Си-
моновски, Куманово. (2943)
- Книшка на име Ката Николовска, Кратово.
Работна книшка на име Милан Дејановски,
Крива Паланка. (2945)
- Диплома на име Драги Механџиски. (2946)
- Свидетелство на име Славе Костадинов, Ра-
довиш. (2947)
- Свидетелство на име Севди Биџали, Струга.
Свидетелство за завршено VIII одделение на
име Кузмановска Рада, с. Ореоец, М. Брод. (2949)
- Свидетелство за VIII одделение на име Добре
Димоски, Македонски Брод. (2950)
- Здравствена легитимација на име Љубица Ко-
чакова, Штип. (2951)
- Свидетелство за IV одделение на име Николи-
на Ладева, Штип. (2952)
- Здравствена легитимација на име Александар
Панајотов, Штип. (2953)
- Здравствена легитимација на име Мемет Аде-
мов, Штип. (2954)
- Свидетелство на име Андонов Живко, с. Г. Под-
лог, Кочани. (2955)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ацо
Митев, Кочани. (2956)
- Свидетелство за IV одделение на име Демир
Сандов, Кочани. (2957)
- Здравствена легитимација на име Тодор Ана-
киев, Винаца. (2958)

Здравствена легитимација на име Рајна Сточ-
лова, Винаца. (2959)
Свидетелство за VIII одделение на име Крс-
тевски Златко, Драчево, Скопје. (2960)
Свидетелство за IV одделение на име Велика
Петкова, Прилеп. (2961)
Здравствена легитимација на име Хаџиљ Илџа-
зи, Тетово. (2962)
Здравствена легитимација на име Ирис Илџази,
Тетово. (2963)
Свидетелство за VIII одделение на име Ристе
Стевчески, Тетово. (2965)
Лична карта на име Шемсира Неџири, Тетово.
Свидетелство за II година на име Иснијусуф
Беџети, Тетово. (2967)
Здравствена легитимација на име Енвер Али-
џи, Тетово. (2968)
Свидетелство на име Бориз Војноски, Тетово.
Работна книшка на име Исмаил Ибраими, Те-
тово. (2970)
Здравствена легитимација на име Сами Цела-
дини, Тетово. (2970)
Здравствена легитимација на име Мезике Аме-
ти, Тетово. (2972)
Здравствена легитимација на име Бекир Мис-
лими, Тетово. (2973)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Шемсије Билали, Тетово. (2974)
Здравствена легитимација на име Фета Емрули,
Гостивар. (2975)
Свидетелство за VIII одделение на име Кари-
ман Шерифи, Гостивар. (2976)
Работна книшка на име Петкана Кипраноска,
Гостивар. (2977)
Свидетелство за VIII одделение на име Столе
Стефановски, Штип. (2978)
Свидетелство за VIII одделение на име Трајан
Гелески, Скопје. (2979)
Воена книшка на име Витановски Трајче, Ско-
пје. (2980)
Воена книшка на име Даут Исмани, с. Пали-
град, Скопје. (2982)
Здравствена легитимација на име Влатко Рис-
тески, Прилеп. (2983)
Свидетелство за VIII одделение на име Зулбија
Белулоска, Прилеп. (2983)
Здравствена легитимација на име Мухамет
Алили, Куманово. (2985)
Здравствена легитимација на име Викторија
Стефановска, Куманово. (2986)
Здравствена легитимација на име Васка Сто-
јановска, Куманово. (2987)
Здравствена легитимација на име Хајрије Ос-
мани, Куманово. (2988)
Свидетелство за завршено VI одделение на
име Усеиноски Селим, с. Пласница, М. Брод. (2989)
Работна книшка на име Галина Стојмирова,
Винаца. (2991)
Свидетелство за II клас на име Душки Рукије,
Скопје. (2992)
Работна книшка на име Драге Донеџ, Скопје.
Воена книшка на име Зоран Стојковиќ, Ско-
пје. (2995)
Здравствена легитимација на име Алмир Де-
мировски, Куманово. (2996)
Здравствена легитимација на име Бајрам Де-
мировски, Куманово. (2997)
Здравствена легитимација на име Рамиз Де-
мировски, Куманово. (2998)
Здравствена легитимација на име Сузана Де-
мировска, Куманово. (2999)
Здравствена легитимација на име Митре Ми-
тровски, Куманово. (3000)
Диплома на име Зејди Хаџими, Куманово.
Здравствена легитимација на име Лила Денков-
ска, Куманово. (3002)
Здравствена легитимација на име Габриела Ди-
митриевиќ, Куманово. (3003)
Здравствена легитимација на име Зигхалне Фа-
злили, Куманово. (3004)
Здравствена легитимација на име Божин Сто-
илков, Кратово. (3005)

Здравствена легитимација на име Блага Јана-
кова, Кратово. (3006)
Свидетелство за IV одделение на име Бајрам
Ајрули, Тетово. (3007)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Сељами Нуримов, Тетово. (3008)
Свидетелства од I до IV клас и диплома на
име Мендерис Шабани, Тетово. (3009)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Ремзије Илџази, Тетово. (3010)
Свидетелство за I клас на име Абдула Зејнули,
Тетово. (3011)
Здравствена легитимација на име Самије Ибра-
ими, Тетово. (3012)
Лична карта на име Гајур Суљемани, Тетово.
Свидетелства од I до IV година и свидетелство
за завршен испит на име Мирсад Џеџиџи, Тетово.
Свидетелства од I до III година на име Меди
Ибраими, Тетово. (3015)
Здравствена легитимација на име Сузана Ари-
фи, Тетово. (3016)
Лична карта на име Нехазем Каџаџи, Тетово.
Лична карта на име Наци Реџеџи, Тетово.
Здравствена легитимација на име Мара Пет-
ровска, Тетово. (3013)
Свидетелства за I и II година на име Неџми
Ејупи Гостивар. (3020)
Работна книшка на име Добрица Маркоска,
Гостивар. (3021)
Контролна легитимација бр. 000374 на име Бо-
ро Маркоски, Гостивар. (3022)
Диплома на име Алинафи Гафури, Гостивар.
Свидетелство за III година на име Гурсел Феј-
зулаи, Гостивар. (3024)
Здравствена легитимација на име Мијалче Гли-
горов, Штип. (3025)
Здравствена легитимација на име Станка Ко-
цева, Штип. (3026)
Свидетелство за I година на име Љубинка Ма-
наиловска, Штип. (3027)
Воена книшка на име Ласте Даневски, Скопје.
Воена книшка на име Стојан Тасевски, с. Ма-
рино, Скопје. (3029)
Воена книшка на име Петар Трајковски, с.
Блаце, Скопје. (3030)
Работна книшка на име Џезире Думевска, Би-
тола. (3031)
Свидетелство за VII клас на име Весна Пет-
ковска, Прилеп. (3032)
Работна книшка на име Лиљана Ристеска, При-
леп. (3033)
Лична карта на име Цветкоски Мице, с. Дре-
ново, М. Брод. (3034)
Свидетелство за VIII одделение на име Ахме-
дов Хасип, с. Јаболчиште, Титов Велес. (3035)
Свидетелство за IV одделение на име Ружа
Јовчева, Титов Велес. (3036)
Свидетелство за завршено III одделение на име
Марковска Петра, с. Радиовце, Тетово. (3037)
Здравствена легитимација на име Јашар Би-
лалли, Тетово. (3038)
Здравствена легитимација на име Зенуни Дил-
нази, Тетово. (3039)
Свидетелство за IV одделение на име Керим
Кадри, Тетово. (3040)
Свидетелства за I, II, III и IV година и ди-
плома на име Илвије Зибери, Тетово. (3041)
Земјоделска здравствена легитимација на име
Јетан Кадрија, Тетово. (3042)
Свидетелство за III клас на име Кадри Нев-
зиу, Тетово. (3043)
Свидетелство за VIII одделение на име Назми-
је Хасани, Гостивар. (3044)
Свидетелство за II одделение на име Илми Бе-
џети, Гостивар. (3045)
Свидетелство за VIII одделение на име Ленче
Манчева, Кочани. (3046)
Здравствена легитимација на име Бајрамоска
Фирдеска, Прилеп. (3047)
Свидетелства за I и II година на име Снежана
Милошеска, Прилеп. (3048)

Свидетелство на име Живко Талески, Прилеп.
 Свидетелство за VIII одделение на име Рамадан Алиоски, Прилеп. (3050)
 Работна книшка на име Рамадан Алиоски, Прилеп. (3051)
 Работнички картон на име Рамадан Алиоски, Прилеп. (3052)
 Здравствена легитимација на име Драган Димовски, Куманово. (3053)
 Здравствена легитимација на име Душко Дејановиќ, Куманово. (3054)
 Свидетелства за I, II, III и IV година на име Ерол Јакуповски, Куманово. (3055)
 Работна книшка на име Благоица Димовска, Куманово. (3056)
 Здравствена легитимација на име Бахија Љаџифи, Куманово. (3057)
 Здравствена легитимација на име Даниела Стефановска, Куманово. (3058)
 Здравствена легитимација на име Ибадет Рамадани, Куманово. (3059)
 Здравствена легитимација на име Небојша Шабановски, Куманово. (3060)
 Свидетелство за II и III година на име Кани Беќири, Куманово. (3061)
 Свидетелство за завршен испит на име Петар Спасовски, Куманово. (3062)
 Здравствена легитимација на име Итор Величковиќ, Куманово. (3063)
 Здравствена легитимација на име Ненад Тодоровски, Куманово. (3064)
 Здравствена легитимација на име Стојна Димитровска, Куманово. (3065)
 Работна книшка на име Сашко Трајчески, Охрид. (3066)
 Диплома за завршено средно економско училиште на име Наумов Тоше, Титов Велес. (3067)
 Свидетелство за VIII одделение на име Ајрули Мешир, с. Раковец, Тетово. (3068)
 Свидетелство за VIII одделение на име Зендел Шерифи, Тетово. (3069)
 Здравствена легитимација на име Зинани Асипи, Тетово. (3070)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Хисо Идризи, Тетово. (3071)
 Свидетелство за I година на име Исак Салији, Гостивар. (3072)
 Свидетелство на име Омер Чучуљ, Штип. (3073)
 Здравствена легитимација на име Шукри Амедов, Штип. (3074)
 Лична карта на име Миле Лазарев, Штип.
 Свидетелство за VIII одделение на име Драган Ристов, Кочани. (3076)
 Работна книшка на име Станко Саздовски, Кочани. (3077)
 Здравствена легитимација на име Војислав Стојчеков, Винаца. (3078)
 Работна книшка на име Гајо Стаменков, Винаца. (3079)
 Здравствена легитимација на име Блашка Ѓорѓиева, Винаца. (3080)
 Свидетелства за I, II, III и IV година на име Соња Николовска, Делчево. (3081)
 Воена книшка на име Димче Ѓорѓиев, Скопје.
 Здравствена легитимација на име Биљали Зеќири, Куманово. (3083)
 Здравствена легитимација на име Јасмина Нацевска, Куманово. (3084)
 Здравствена легитимација на име Царевка Петковска, Куманово. (3085)
 Здравствена легитимација на име Иснија Елези, Куманово. (3086)
 Свидетелство на име Зоран Ангеловски, Куманово. (3087)
 Здравствена легитимација на име Момчило Манчиќ, Куманово. (3088)
 Свидетелства за IV и VI одделение на име Амит Мустафовски, Македонски Брод. (3089)
 Свидетелство за VIII одделение на име Миломир Велески, Тетово. (3090)
 Свидетелства од I до IV година на име Даут Камил, Тетово. (3091)

КОНКУРСИ

Задружниот совет на Земјоделската задруга „БИСТРА“ од село Галичник

распишува

КОНКУРС

за прием на еден дипломиран правник — приправник

За вршење на работите кандидатот треба да има завршено правен факултет.

Пријавите со податоците за исполнување на условите се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок од 10 дена по истекот на рокот за поднесување на пријави.

Пријавите се поднесуваат на адреса:

— Земјоделска задруга „Вистра“, с. Галичник, поштенски фах 301 — СКОПЈЕ.

Советот на ООЗТ Технолошки факултет — Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор на наставници во сите наставнички звања и тоа:

1. Еден наставник во областа на Неорганска хемиска технологија на неметални материјали, подрачје Технологија на прапкови;

2. Еден наставник во областа на Хемиска технологија на Неоргански базни производи, подрачје Теоретски основи на базна неорганска технологија;

3. Еден наставник во областа на Хемиска технологија на Неоргански базни производи, подрачје Технологија на минерални соли и ѓубрива;

4. Еден наставник во областа на Неорганска хемиска технологија на неметални материјали, подрачје Технологија на груба и фина керамика;

5. Еден наставник во областа на Неорганска хемиска технологија на неметални материјали, подрачје Технологија на термооптички;

6. Еден наставник во областа на Хемиско инженерство, подрачје Технолошки операции.

УСЛОВИ: Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од Законот за високото образование на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на наставниците и асистентите на ООЗТ Технолошки факултет — Скопје.

Кандидатите кон пријавата на конкурсот да достават: куса биографија, список на објавени трудови и по примерок од трудовите.

Конкурсот е отворен 30 дена, сметајќи од денот на објавувањето.

Собирот на работните луѓе на ЗУЗ „КАБЛО-ВОД“ — Скопје, на својот собир одржан на 23 декември 1983 година

распишува

КОНКУРС

за реизбор на директор на задругата

За обавување на работите и работните задачи со посебни овластувања и одговорности — директор на ЗУЗ „Кабловод“ — Скопје, кандидатот покрај општите услови треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да е ВК или КВ електроинсталатер,

— да има над 5 години работно искуство,

— да поседува организаторски и морално-политички способности и квалитети,

— да не е осудуван за дела утврдени со закон.

Кон молбата кандидатите треба да ја приложат следната документација:

- доказ за завршена стручна подготовка,
- потврда за работно искуство,
- биографија за себе и за движењето во работата.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребната документација се доставуваат на адреса: ЗУЗ „КАБЛОВОД“ — СКОПЈЕ — за конкурсна комисија.

Некомплетираните и ненавремено пристигнатите молби нема да бидат земени предвид при разгледувањето. (528)

Работничкиот совет на Трговската работна организација „МОША ПИЈАДЕ“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор — именување индивидуален работоводен орган
Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено више образование од економска насока — комерцијален смер, со 6 години работно искуство на раководни работни места во бранжата трговија со градежни материјали;

— да има завршено средно образование од економски или градежен смер со 6 години работно искуство на раководно работно место во бранжата трговија со градежни материјали;

— да поседува морално-политички квалитети, да не е осудуван, и да не постојат законски пречки предвидени со член 511 од ЗЗТ;

— да има стручни и организаторски способности, докажани со резултатите од досегашното работење.

Пријавите со потребните докази за стручната подготвеност и другите докази за исполнување на условите, да се доставуваат до Конкурсната комисија при ТРО „Моша Пијаде“ — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (510)

Согласно член 79 и 84 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83), ХУРО „Македонијатурист“ — ООЗТ Хотели „Турист“ — Скопје, како инвеститор на работите на хотел „Бристол“ бб — Скопје

распишува

КОНКУРС

за подобност на изведувачките организации за реновирање на Хотел „Бристол“ во Скопје

Покрај општите услови предвидени со Законот, изведувачките организации, за да бидат прогласени за подобни, треба да ги исполнуват следните посебни услови:

1. со свои средства да учествуваат во инвестирањето на работите најмалку со 20% од пресметковната вредност која изнесува ссa 50.000.000,00 динари;

2. условите под кои ги даваат средствата да бидат што поповолни (камата и рок на враќање);

3. рокот за изведување на работите да не биде подолг од 6 месеци.

Писмените понуди за подобност, изведувачките организации да ги достават најкасно до 30. I. 1984 година до 10 часот при ХУРО „Македонијатурист“ — РЗЗС, ул. „Моша Пијаде“ бр. 12 — Скопје — Техничко одделение.

Учесниците на Конкурсот ќе бидат писмено известени за резултатот во рок од 10 дена од рокот предвиден со конкурсот. (511)

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парници, оставински расправи, повикнување на наследници со непознато место на живеење и сл. — 300,00

2. — Конкурси и јавни наддавања — 30 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

3. — Запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд — 30 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

4. — Ликвидации и санации на работните организации — 30 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

5. — Огласување за неважни: печати и штембили — 20 динари од збор;

6. — Огласување за неважни: чековни книшки, барирани чекови, полиси, гарантни и кредитни писма — 10,00 динари од збор;

7. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: здравствени легитимации, работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени документи, ловечки исправи, оружен лист и други лични документи — 60,00 динари;

8. — Објавување акти на самоуправните интересни заедници и на работните организации — 80,00 динари од еден сантиметар во весникот (4.000 динари од една страница во Службен весник);

9. — Регистрации на занаетчиски дуќани и работилници и престанок со работа на занаетчиски дуќани — 150,00 динари.

За да се објави оглас од точка 1, 6, 7 и 9 во „Службен весник на СРМ“ парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје, а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка во рок од 15 дена.

Оваа тарифа ќе се применува од денот на објавувањето.

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА СРМ — СКОПЈЕ

Согласно член 3 од Законот за висината на аконтациите на личните доходи на работниците во основните организации на здружениот труд што покажуваат загуба („Службен весник на СРМ“ бр. 5/82), Службата на општественото книговодство на СРМ — Централна во Скопје, врз основа на податоците од периодичните пресметки за деветте месеци во 1983 год. по гранки во кои се распоредени организациите на здружен труд според Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76), утврдува и објавува дека просечниот личен доход исплатен за јануари-септември 1983 год. по работник изнесува:

Гранка	Назив на гранката — дејноста	Просечен бруто месечен личен доход по работник за јан.-септември 1983 г.
1	2	3
0101	Електростопанство	21938
0102	Производство на јаглен	21553
0106	Производство на железна руда	19794
0107	Црна металургија	20193
0108	Производство на руда и обоени метали	25541
0109	Производство на обоени метали	25894
0110	Преработка на обоени метали	19215
0111	Производство на неметали	18851
0112	Преработка на неметали	17631
0113	Металопреработувачка дејност	18000

1	2	3
0114	Машиноградба	19250
0115	Производство на сообраќајни средства	18433
0117	Производство на електрични машини и апарати	18141
0118	Производство на хемиски производи	22327
0119	Производство на неметални производи	19570
0120	Производство на камен и песок	17310
0121	Производство на градежен материјал	16106
0122	Производство на резана граѓа и плочи	14907
0123	Произв. на финални произв. од дрво	14295
0124	Производ и преработка на хартија	14856
0125	Производство на преѓа и ткаенини	16308
0126	Производство на готови текстилни производи	14385
0127	Производство на кожа и крзно	21384
0128	Производство на кожни обувки и галантерија	17435
0129	Преработка на каучук	24904
0130	Произв. на прехранбени производи	18278
0131	Производство на пијалак	14783
0132	Производство на добиточна храна	18219
0133	Производство и преработка на тутун	19046
0134	Графичка дејност	16765
0139	Производство на разновидни производи	16770
0201	Земјоделско производство	14329
0202	Земјоделски услуги	16696
0203	Рибарство	18073
0300	Шумарство	16317
0400	Водостопанство	15001
0501	Висока градба	14640
0502	Нискоградба и хидроградба	15791
0503	Инстал. и завршни раб. во градежништвото	16282
0601	Железнички сообраќај	17574
0604	Воздушен сообраќај	23166
0605	Друмски сообраќај	16806
0606	Градски сообраќај	21558
0609	ПТТ услуги	17321
0701	Трговија на мало	15974
0702	Трговија на големо	19376
0703	Надворешна трговија	25117
0801	Угостителство	14252
0802	Туристичко посредување	17177
0901	Занаетчиски услуги и поправки	18728
0902	Лични услуги	11613
1001	Уредување населби и простори	14364
1002	Стамбена дејност	21507
1003	Комунални дејности	16089
1102	Осигурување имоти и лица	18986
1103	Услуги во областа на прометот	21980
1104	Проектирање и сл. технички услуги	22118
1105	Геолошки истражувања	15752
1106	Истражувачко развојни работи	22636
1109	Деловни услуги	19599
110612	Истражув. во општествени дејности	24725
110904	Правни и адвокатски услуги	24165

1201	Образование	17007
1202	Научно-истражувачка дејност	24389
1203	Култура, уметност и информации	17843
1204	Физичка култура и спорт	15850
1301	Здравствена заштита	19545
1302	Социјална заштита	14694
1101	Банкарство	20430
1102	Осигурување	22409

СОДРЖИНА

	Страна
1. Одлука за помилување на осудени лица —	1
2. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за организација и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ —	1
3. Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението против заразни болести во 1984 година —	2
4. Наредба за зголемување на основата за определување на боречкиот додаток на учесниците во Народноослободителното движење во егејскиот дел на Македонија, од 1 јули 1983 година —	4
5. Решение за цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи —	4
6. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 152/83 од 14 декември 1983 година —	4
7. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 172/83 —	5
8. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 222/82 од 14 декември 1983 година —	5

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ	
1. Одлука за утврдување на придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје за 1984 година —	6
КРУШЕВО	
2. Одлука за утврдување стапките на придонесите за ССИЗ за образование и наука — Крушево за 1984 година —	7
РЕСЕН	
3. Одлука за измени на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1983 година за осигурениците од подрачјето на општината Ресен —	7
ТЕТОВО	
4. Одлука за утврдување пресметковната стапка за здружување средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово за 1984 година —	8
5. Одлука за утврдување стапката на придонесот од личен доход од работен однос од стопанска и нестопанска дејност за 1984 година —	8
ШТИП	
6. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1984 година —	8
7. Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за времето од 1 декември 1983 до 31 март 1984 година на општината Штип —	8